

Еден од најконтроверзните европски политичари денес секако е францускиот претседател, Никола Саркози. Човек кој ги собра симпатиите на електоратот за време на кампањата на последните избори, личност за која се мислеше дека ќе ги надмине постигнувањата на Жак Ширак, пред сè, лидер кој ќе внесе коренити промени во Европската унија. Набрзо француската нација сфати дека нејзиниот избор бил лош. Саркози бележи најрапиден пад на популарноста од сите европски лидери. Едноставно, неговата нација не го сака. Не знаејќи да се справи со проблемите, неговите советници мораа да му го изрежираат разводот со неговата претходна сопруга и да му ја донесат Карла Бруни за нова животна сопатничка. Се разбира, сè тоа е во функција на залажување на јавноста и амортизирање на нејзиното незадоволство.

Но, уште поинтересен е почетокот на политичката кариера на Саркози, неговите врски со ЦИА и упорноста на оваа разузнавачка служба токму тој да биде новиот водач на француската држава. Која е целта на западната хемисфера, која таа сака во Европа да ја оствари преку Саркози, е прашање на кое многу аналитичари му посветуваат големо внимание.

Развојот на француската политичка мисла и идеологија значително е променета со доаѓањето на Саркози на челната позиција. Напуштени се идеалите на Шарл де Гол, променет е односот на официјален Париз кон третиот свет, се раскинуваат традиционално добрите односи со Истокот.

На овие страници е опишана кратката историска генеза за она што Франција беше некогаш и она што е денес, она што Франција беше во времето на Де Гол и она што таа денес го прави под диригентската палка на Никола Саркози.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



Во 1958 година американската администрација била загрижена поради можната победа на Националниот ослободителен фронт во Алжир, со што би се отворила вратата на советското влијание во Северна Африка. Поради тоа, било одлучено да се организира државен удар во Франција. Операцијата ја спровела Дирекцијата за планирање при ЦИА, тогаш водена од Франк Визнер постариот и од НАТО. Заради староста на Визнер подоцна целиот проект го надгледувал Алан Далс. На тој начин, француските генерали од Алжир го организирале Комитетот за спас на народот, кој вршел притисок на париската цивилна власт да изгласа комплетни овластувања на генералот Шарл де Гол за да не дојде до употреба на сила.

Сепак, како минувало времето се покажало дека Де Гол воопшто не бил послушен пион, како што сакале да веруваат западните структури. Во првата фаза тој сакал да направи договор и да ги намали несогласувањата со колониите, давајќи им голема автономија во рамките на Француската унија. Но, веќе било доцна за тој да може да ја спаси Франција во нејзиниот империјален облик. Колонизираните Африканци ја изгубиле довербата во Париз и почнале да бараат целосна самостојност. По жестоките притисоци врз оние кои се бореле за независност, Де Гол одлучил да се соочи со реалноста и на секоја ко-

лонија ѝ дал независност.

Оние кои го поставиле Де Гол на власт ја сметале за предавство ваквата пресвртница во француската политика. ЦИА и НАТО почнале да разработуваат стратегија како да го елиминираат Де Гол од тронот. Но, во тоа не помогнале ниту обидите за државен удар, ниту десетиците обиди за негова ликвидација. Знаејќи ја позицијата во која се наоѓа тој формирал Граѓански акциони служби, за да го штитат од евентуален обид за атентат. Со нив раководел Шарл Пасква, поранешен криминалец од Корзика.

Полицијата која тогаш била формирана се нарекувала деголистичка. Голема улога во формирањето на тие вооружени групации имал и телохранителот на Де Гол, Акиле Перети, со потекло од Корзика. Заштитен како непробоен бункер, Шарл де Гол можел да води сесема независна национална политика. Иако ја прифатил партиципацијата во Атлантскиот сојуз, тој сепак го довел во прашање англосаксонското водство во него. Тој се спротивставил на влегувањето на Велика Британија на заедничкиот европски пазар, одбивал да испрати сини шлемови во Конго, ги поттикнувал земјите од Латинска Америка да се ослободат од влијанието на американскиот империјализам, а подоцна од Франција го протерал и НАТО. Едноставно, знаел силно да му се спротивставува на западниот свет.

О НИКОЛА КОЗИ ЈА "ВОЗИ" НЦИЈА?

БРАКОТ СО КАРЛА БРУНИ Е ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА!



Успехот на Никола Саркози се одрази и врз кариерата на неговиот полубрат, Пјер Оливер. Тој е поставен за директор во инвестициониот фонд на Карли групата, преку која раководи со најголемите имоти и фондови на владејачките семејства од Кувајт и од Сингапур. Но, популарноста на францускиот претседател од седмица во седмица рапидно се намалува. Затоа еден од неговите советници, Жак Сегвел, изготвил стратегија како вниманието на француската јавност да се дефокусира од непопуларните мерки на нивниот водач. За таа цел бил избран разводот на Никола од сопругата Сесилија. На тој начин, слоганите на демонстрантите за време на генералниот штрајк беа потиснати од насловите во француските весници за разводот на нивниот претседател. Агентот за комуникации, Сегвел, истиот ден на Саркози му организира средба со поранешниот топ модел Карла Бруни. Неколку дена подоцна нивната врска стана официјална, па медиумите беа преплавени со приказните за нивниот заеднички приватен живот. Со тоа во втор план беа ставени проблемите на француските граѓани. Неколку седмици подоцна Никола Саркози стапи во брак со Карла Бруни. Дали нивниот заеднички живот е плод на љубов или е вештачки наметнат по западен налог, за да се задржи курсот по кој денес оди Франција?



ПРЕДАДЕНА ИДЕОЛОГИЈАТА
НА ШАРЛ ДЕ ГОЛ

Во 1969 година, поради болест, Де Гол поднел оставка на функцијата, а на своето место го поставил лојалниот Жорж Помпид. Наследниците на Де Гол тешко го прифаќале неговото водство поради неговата склоност кон Англо-саксонците.

КАКО ДА СЕ ДОВЕДЕ САРКОЗИ НА ВЛАСТ?

Целата оваа приказна, која е дел од француската историја, има голема врска со денешните политички состојби во Франција. Водач на нацијата е Никола Саркози, син на унгарскиот католик Пал Саркози, кој побарал бегалски статус во Франција по бегството од Црвената армија. Мајка му Андреја Малах има еврејско потекло од Солун. Таа му станала секретарка на телохранителот на Де Гол, Акиле Перети, кој по основањето на Граѓанските акциони служби доживеал голема политичка еволуција, станувал дури и претседател на Националното собрание.

Во 1972 година од Вашингтон пристигнале тешки обвинувања на сметка на Перети. Наводно биле откриени криминални организации обединети во т.н. Корзиканска унија, која контролирала голем дел од трговијата со дрога меѓу Европа и Америка. Американските медиуми го опишале Перети како еден од

шефовите на мафијашките семејства. Иако сè тоа го демантирал, тој сепак морал да ја напушти функцијата претседател на Националното собрание.

Во меѓувреме, втората сопруга на Пал Саркози, Кристине де Ганај, се премажила во Америка и тоа за Френк Визнер, еден од влијателните луѓе во ЦИА. Никола Саркози останал близок со својата помајка Кристине.

Наскоро Саркози станал член на деголистичката партија и имал чести контакти со Шарл Пасква, раководител на службите кои го штителе Де Гол. Како адвокат Саркози ги бранел интересите на своите ментори од Корзиканската унија.

Во 1982 година тој бил кум на венчавката на ќерката на Жак Ширак, Клод. Иако во тоа време Саркози бил женет, сепак не можел да остане рамнодушен, па ја завел и ќерката на Ширак. Поради тоа дошло до тежок судир меѓу двете семејства и оттогаш се прекинати односите меѓу Саркози и Ширак.

Во 1993 година француската левица ги изгуби изборите, но претседателот Франсоа Митеран одби да поднесе оставка и влезе во кохабитација со десницата, на која ѝ припаѓа премиерското место. Никола Саркози стана министер за финансии и портпарол на Владата.

Во меѓувреме, Френк Визнер помладиот стана шеф на Секретаријатот за политичко планирање во американското Министерство за одбрана. Во тоа време никој не успеа да ја открие неговата врска со портпаролот на француската Влада. Тогаш во Франција настанаа тензии меѓу деголистите и десното крило. Главен лик во судирот, кој се случил во 1995 година, е Никола Саркози, кој застана против Ширак. Премиерот Едуард Баладир тргна во трката за претседател на државата против својот долгогодишен пријател Жак Ширак, но беше прегазен.

Следејќи ги инструкциите од Лондон и од Вашингтон, Владата во Париз ги отвори преговорите за членство на земјите од Централна и од Источна Европа во НАТО и во ЕУ, кои претходно беа под советско влијание. За време на целиот мандат Ширак го држел Саркози на умерена дистанца. Саркози негувал дискретни врски со финансиските кругови, како во Франција, така и преку Атлантикот.

Пред ирачката криза Френк Визнер



Во мај 2004 година се случи немил настан на парискиот аеродром "Шарл де Гол", кога од нејасни причини се урна голем дел од зградата во терминалот. Веднаш потоа дојде до рокади во Владата на Ширак. Наместо Доминик де Вилпен функцијата министер за внатрешни работи ја доби Никола Саркози. Тогаш се постави прашањето дали необичното уривање на терминалот на аеродромот е јасна порака на ЦИА до Ширак дека Франција може да претрпи големи удари доколку не направи мала корекција во владиниот состав, со форсирањето на Никола Саркози на повисоко место? Министерското место на Саркози му овозможи да има контрола над префектурите и внатрешните разузнавачки служби.

и неговите луѓе од ЦИА го планирале растурањето на групата на највлијателните деголисти и доведувањето на власт на Никола Саркози. Тој план требало да се реализира во три фази: прво, елиминирање на раководството на деголистичката партија и преземање на партискиот апарат; второ, отстранување на главните ривали од десното крило на партијата; и трето, елиминирање на секој сериозен ривал на левицата за да може да се обезбеди сигурна победа на Саркози на претседателските избори. Тргувањето на премиерот Ален Жипе од водечките партиски позиции му го отворија патот на Саркози кон водството на партијата на Де Гол. И покрај лошите односи со Ширак, искористувајќи ги своите партиски позиции, Саркози сепак успеа да го натера повторно во Владата да го земе Жипе.

ФРАНЦИЈА ОД ПРОАРАПСКА СТАНУВА ПРОЗАПАДНА ДРЖАВА

По изборот на Никола Саркози за претседател на Франција интересно беше формирањето на тимот соработници, со кој тој ја водеше државата. Без изненадување, во него се најде еден сопственик на казина (министерот за млади и спорт) и лобистот за казина, кој стана портпарол на партијата. Сепак, тој се потпре на четири влијателни лица. Клод Жуант, генерален секретар на Елисејската палата, инаку поранешна десна рака на Шарл Пасква, потоа Фран-

Во 2003 година министер за надворешни работи на Франција беше Доминик де Вилпен. Тој остро се спротивстави на заминувањето на француските војници во Ирак. Западот во тоа виде антисојузнички потег од страна на Владата на Ширак, па често го нарекуваше пријател на Садам Хусеин. Инаку, за време на своето владеење Садам повеќе ги фаворизираше француските нафтени компании, додека англоамериканските ги исфрли од Ирак. Воспоставувањето ирачка Влада под западно покровителство повторно ги врати британските компании во земјата, во што многу помогна и актуелниот француски претседател Саркози.



соа Перол, помошник менаџер на Ротсилд банката, Жан Давид Левит, поранешен амбасадор на Франција во ОН, кој беше сменет од страна на Ширак заради блиските односи со Буш. Интересен е и Ален Бауер, човекот кој раководи со тајната служба. Тој е поранешен Голем мајстор на француската масонерија во Големата ложа Ориент, како и човек број два во американската Агенција за национална безбедност во Европа.

Френк Визнер помладиот, кој во меѓувреме е именуван за специјален пратеник на претседателот Буш за Косово, инсистирал Бернар Кушнер да биде именуван за шеф на француската дипломатија, кој ќе има двојна задача - да работи на независност на Косово и да ја елиминира проарапската политика на Франција. Колку за потсетување, Кушнер ја почна својата кариера во невладината Лекари без граници, а потоа

учествуваше и во операциите на Збигњев Бжежински во Авганистан против Русите, заедно со Осам бин Ладен и браќата Карзаи. Во деведесеттите години на минатиот век работи на босанскиот проект заедно со Алија Изетбеговиќ. За неговата улога на Косово рече сè е познато. Хашим Тачи долго време е пријател на Кушнер кој, пак, ги игнорирал сите криминални активности на косовските функционери и покрај меѓународните извештаи кои му ги доставуваа додека беше во Приштина.

Сите овие факти и аргументи јасно ја покажуваат насоката по која денес се движи Франција. Криејќи се зад идеологијата на Де Гол, Никола Саркози и неговиот тим ја распродадоа целата историска политичка идеологија зад која стоеше целата француска нација многу децении. Едноставно, Саркози го предаде Де Гол.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I

A
B

CH
F

NL
NR



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

38 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 747 / 24.10.2008